

## Образец за гласање со кореспонденција од акционер – правно лице

ДО  
„МАКПЕТРОЛ“ А.Д. - Скопје  
ул. „Св.Кирил и Методиј“ бр.4  
1000 Скопје  
до Управниот одбор на Друштвото  
со назнака „за Годишно Собрание“

Врз основа на член 400-а од Законот за трговските друштва, Јас \_\_\_\_\_ со адреса на ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_, како застапник по закон на \_\_\_\_\_ со ЕМБС \_\_\_\_\_, со сите акции кои правното лице ги поседува во МАКПЕТРОЛ А.Д. Скопје на денот на одржување на Годишното Собрание на акционери на МАКПЕТРОЛ А.Д. Скопје закажано за ден 30.5.2022 година (понеделник) во 17,00 часот во деловната зграда на Друштвото на V кат, на ул.Св.Кирил и Методиј бр.4 Скопје, гласам за предлог - одлуките дадени во материјалите за седницата на Собранието, објавени на денот на објавувањето на јавниот повик и на интернет страницата на Друштвото, по точките на дневниот ред, на следниот начин:

### I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

- Избор на Претседавач на Собранието на Друштвото, гласам \_\_\_\_\_;
- Определување бројач/и на гласови, гласам \_\_\_\_\_;
- Верификација на список на присутни акционери, односно на нивни полномошници и список на акционери кои гласале со кореспонденција;
- Утврдување на бројот на гласови за работа и одлучување на Собранието (кворум) на Друштвото;

### II. РАБОТЕН ДЕЛ

#### 1. Расправа за Годишната сметка, Финансиските извештаи и Годишниот извештај за 2021 година на Друштвото

##### 1.1. Разгледување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за 2021 година и Извештајот на независниот ревизор

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиските извештаи на Друштвото за периодот од 1.1.2021 до 31.12.2021 година и Извештајот на независниот ревизор, гласам \_\_\_\_\_;

##### 1.2. Разгледување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за 2021 година и Извештајот на независниот ревизор

- Предлог: Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2021 до 31.12.2021 година и Извештајот на независниот ревизор, гласам \_\_\_\_\_;

**1.3. Разгледување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2021 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2021 година**

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2021 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2021 година, гласам \_\_\_\_\_;

**1.4. Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2021 година**

- Предлог: Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2021 година, гласам \_\_\_\_\_;
- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2021 година, гласам на следниов начин:

|   |                      |         |  |
|---|----------------------|---------|--|
| 1 | Јосифовски           | Андреја |  |
| 2 | Лекиќ                | Саша    |  |
| 3 | Трповски             | Јован   |  |
| 4 | Доневски             | Зоран   |  |
| 5 | Јосифовска Спасовска | Марија  |  |
| 6 | Бошковски            | Сашо    |  |

- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2021 година, гласам на следниов начин:

|   |            |            |  |
|---|------------|------------|--|
| 1 | Спасовски  | Александар |  |
| 2 | Трифунув   | Звонко     |  |
| 3 | Левески    | Дејан      |  |
| 4 | Чадиковски | Филип      |  |

**2. Распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2021 година**

- Предлог: Одлука за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2021 година, гласам \_\_\_\_\_;
- Предлог: Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2021 година (дивиденден календар), гласам \_\_\_\_\_;
- Предлог: Одлука за стекнување сопствени акции со откуп, гласам \_\_\_\_\_;

**3. Донесување одлука за отуѓување сопствени акции**

- Предлог: Одлука за отуѓување сопствени акции, гласам \_\_\_\_\_;

**4. Определување на ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година**

- Предлог: Одлука за определување на ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година, гласам \_\_\_\_\_;

**5. Одобрување на зделка со заинтересирана страна**

- Предлог: Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна, гласам \_\_\_\_\_;

Акционер \_\_\_\_\_  
(назив на правното лице)

Застапник по закон \_\_\_\_\_  
(полно име и презиме и потпис)

Прилог: Тековна состојба